

AE 219/1-22

ПРАЗНИЧНИ ОБИЧАИ ВО С. СОПОТСКО,
ГОРНА ПРЕПА.

Пецалевски Трајан


Рѣкопис автограф; декември 1955.,
с.Сопотско; 22 листа од кои 21 испишан.

219/1

Кецаевски Трајан

III сем. - геометрија

1955 XII, 16



Празнични обичаи во с. Сокошеско
 - Горна Преспа

— Св. Циџан - 2-1 - На овај празник
 луѓе ја да са играат трикутник, веселован-
 сит, како и на другиот празник - дудџ
 поранешно име.

— Коледа (бадник) - 6-1 - Децата
 од цело село розделени на неколку "мај-
 фр" (децата од една мала играат една
 мајфра), иред сонити ден шетаат по село
 и бараат дуба и турски. На вечерта сур-
 тат коледа иапати отан на јуженски
 исе на маскирањата, а на среќо
 там и на вторни сина, така за речан,
 мајфра (што е составена од поголеми
 деца. И на вечерта сега, сагрјане
 деца и мисли. Некои од поголемите

деца седат околу отиот скоро до
 латочу, а после поточу тиле ти скрп
 ват помошните деца од ситјатја маува,
 што ти шле да ситјат - сит с се сови-
 фот и шетат по кука по село и шетат
 вачот в кука вачат: коледа, коледа, ко-
 леда и му зоват: колочина, аarti, ка-
 лисеи, аarti и др. Што ситјат со шет-
 таве, со шетат длат ситја што со шет-
 ле, а по шетат земот атиаarti (ош-
 бршиот на маува) помочу мауваarti-
 фот (неотвот зомешка) и по шетат атиа-
 шет "коледа".

Што така со шетат на коледа
 шетат шетат ред за шетат ден за
 Ботик и ја шетат "шетат шетат"


Освен то со шетат на коледа
 зомот шетат од отиот и ја шетат

со шетат и му ја зоват на коловните
 - зо зо шетат шетат шетат

Шетат шетат ден на коледа не се шет-
 шетат - зо зо не шетат, колочина, шетат
 шетат (крити со шетат)

— Ботик (крити со шетат)
 - 7. i. - Зо зо шетат шетат шетат

што ја шетат шетат шетат шетат
 шетат шетат: шетат шетат со шетат
 в шетат а шетат се шетат шетат
 а шетат са шетат што шетат шетат
 шетат шетат.




На шетат ден на Ботик шетат шетат
 (како се шетат кај шетат шетат шетат,
 што шетат ден шетат шетат шетат)

— Шетат шетат (шетат, шетат шетат)
 14-! - во шетат шетат шетат шетат
 шетат на шетат на шетат шетат
 шетат шетат, а во шетат шетат шетат

и меза (симоното во саваната) и
и крвави едно по друго на сова.

И трето са клат за бота и совани
скотни како еден штрџан; друго
за сончето и то едно за сите луѓе
во куќата. Пале то зрнати са сово-
рџи и са крвави и со мила со штрџу-
свиџи од бодене на и меза зрџа
бале. Освен то поверџа, ишо
како на Коледа, са клат оти само
отрџ оти е патном, а зрџата
повоши. Ишо така после потом
потомците, а зрџата по млади
деца и сџаи по куќи, а е себе
свој нос, понегајно торго и на-
терџа, а зрџа мајџа и ма-
лота, па терџа. Ишо влџа
во куќата вика и трџаи
суро.

и му доваи терџо, тарџа, јоџа,
а на терџаи му крвави месо
и муканџа. И совојето делот се
ото ишо собрал.



Освен то совојето на Суро
- иред сово се кои пакотом за
отрџи терџа а са јоџа новџа
рџа, а терџа од терџа са зоно-
ваи в бавџа. За рџек са јоџа
терџо „суроџо“ а во ишо сово,
бате палеџи тарџа и обрџо се-
џа мезаи кој побрзо не и мџа
- На Суро са оти по вџаи во
куќите каде ишо ишаи ише
рџа, а кој сџаи од потџа
... Овоџо и су. меза.

— На Богорџа - 18-т - по-
џаи ишо по куќи и куќаи
боџа. И од каџето со крџа

вода, во кое му врати по некои
 димар, иреша низ куќата и му
 даваат грав, месо и др. работи
 И мушто земаат во мизото
 манце крешена вода и со еден
 ден од вја и иреша и мажето
 а ману чуваат за војници.

— На Богдиза - 19-и. Са соде
 раат сите крешој од св. Јон и и
 носат в куќа, а поспе по и в
 аат во вода - осомно во река
 му иат зови рекари парато неко-
 му луце се врати тоа неколку
луце и со со за кој постоје
 и извеш крешојте.

Со крешената вода (што
 рекоб и др) и пачиваат мажите
 деца сајдејто и епокане ирешу
 пар и сенира -

— За св. Јон (св. Јован) 20-и.
 Успомо село е прогледено на испому
 воновици (сепја мало илест) че-
 ставува еден зорест св. Јон, така
 да во Успомо село илест св. Јон,
 (една куќа во една мога или сој)

На солното ден (кој е имен ден
 по Јонче), така куќа што го илест св.
 Јон така зорест и кам со камиа
 виле крешој од св. Јон и
 му вели појатте до зорест на
 св. Јон, лушто са појатте и
 му велат "нека ви појатте"

На вечерта кој сока оди со
 "поклои" (со кабома, појатте, вино и др)
 на св. Јон. Тоа му пачат, со
 веејто и вечерат екојта мидо
 еч доместа, појатте то зорест
 илест и др. — што илест појатте дојатте
 илест илест то илест св. Јон.

После вечерата ка Јауџини
кретом и кој не го бацат во горвот
со пари.

После саѓувањето на кретом
некој ден одиго од посетарите
сманвти и во кретомата рака
дрени некои предмет: чамеџе,
чараби и су. равоиџ, што ги имаат
куќено домајиница, и викаат
колку е (колку му е цената) и
некој го речит 100, други 150 и 40.
се додека некои не потогн колку
е цената на предметот. Не го
купи стонама онај кој не потогн
колку е куќено.

После то онаму 10-12 и која
като луѓето ејдват дома доде
ка не вли нешто друго што

останало од то што занесе не ја-
штај дома - не читело, а табличка
во кој го занесе поклопат и земат
сабојлето. Освен то сабојлето кр-
том го носат (со свирби) в црква, а од
там го зема онај на кој му е ред,
а парите што се собрал од са-
бојлето на кретом го доваат на
црквата.

— св. Трпторне - 21.1. сабојлето
како празник.

— Петројаневка 29.1. сабојлето
на овој ден са оти в црква и таму
са носит малу јоничка и саџеи.
а после штоом са вратат дома
двојца луѓе - мами одат в дава,
то дубата и на септе дубо му
са белит, ке родит али ба те чеј/ка

а другиот велм - остана не роди
вродна. и на зубото му бузваш
по едно мико јамичка.

Ирину земов овој ден не се сече
со поме левим су. ровот што са
зо сечење. За да са се обвршат
вешти и кријат понешто по
камен.

— св. Агостина - 30.т. са дрешит како
и фозити и со ојт по бизити.


— св. Макас зима 31.т. то елучени
кото едно мала од селото. кај ни
одт то етм како од негово село
мака и родити од зрети села.

— На св. Евтимия - 2.т. не са
работат за да му биде свити
деца (не етне до му ронедоне
појне деца, а не чујат).

— св. Тобон знаме 9.т.
— Ири свитиени 12.т. - са зучени
како и фозити, зрети нешто ма.

— св. Иринути (иринутијанца) 14.т.
На овој ден мучити кој и мачи розје од
и маку и носит јозене и маку јозити
што мака маку. заренева (вешти
розје и којатити што не и јозене
и кои зучити со бити. са ојт по бизити
зо и мачи иринути - зочити.

— св. Хараламбос - са ојт по бизити
ма.



— На 1 март - забегити со сучити
мартити од село и зучене иринути
по и му и бузваш на фозити, ма
розити и околу бизити по бизити
и по бизити (соф во кој се мачи)
И која му бузваш иринути
мартити по бизити и велм:

„Парзван възрван а гетсито
што врзвни - на дуч машини
жетити“ - допотито


На 14 март - ед мити гет
штоа предат ласитотити, мартити
кити са клобати по неке губо
а митом во близината што ласит
за са са велити: „Ласитотити, лас-
итотити таити бело и губо што, готити
сити и зелени.

Освен ова по 1 март на
авити са велити на мити не-
кити гити гити мититити и во
неа са клобати неколку гити
гити - гетити сонцити готити
гити мити, а готити бело
како гити.

— На 40 мартити. 22-11 -

са митити 40 гити бити, 40 гити,
а са гити и 40 гитити - гитити
мартити по гити бити, гитити
— Ог 29-31-11 - са гитити - што
са гити што гитити по гити, гити
гитити во гити гити гити со гити
гити гитити гити гити.

За ова митити гитити гити не-
кити мити митити на мити не-
кити гити и митити, гитити
кити гити гитити - гитити
гитити и гити.



Гити гитити на гитити
гити митити на гитити.
Како и гити гитити гити гитити
гитити са гитити и гити гити
по гити: „Гитити гити мити
гитити, гитити мити гити
и гити митити гити гитити

дава на плаката "и вистина
може ја спукана давајќа со
ее сите кози.

На првото гач од ладните
не со "гуаши" - да и губаа то
сиде и мажето.

— Прего недела - 3 нег. 47. 130

— Пред ова недела се мрешти во
сиде гачи - и тоа петион и во
среза - сојед и што Прего.

— Прескажана недела во

нег 1/2 и. — како и во обичните
негем се постои во срего и
тешити.

— На првото сабота - есо-
тавта пред веандра - са гачи
согачето в гуча и са розга
во гуча на мрештите.

На обј гачи не са касвие бајена
и гача - гуч не касвие поном-
ките гучи^{на} и гачи не касвие
му са ситореле "гучи во каси"


— На месни поклази - сојот

и ретишено месо - што месо.

— Сирна недела. 14. нег 13. и.

— Пред ова недела по сојот месо
и мача а ретишено месо, еврево е.

Пред ова недела со гачи вим сид-
рото сирене - са мјати кајолот
со. нека и тово.



— Поклази. тоа гачи во кј

зо подесеи пои во ма сегоа са
јот и гуча јофена и што гуча
за обј гачи и гачи гачи јофена

а по веретиа гучио еи и гачи
гачи абам гачи месо. гачи и мафа
неемгачи гачи ио евоге гачи
— со гачи абам и веретиа јачио еи гачи

— После поклази с листи поного-
мни — то е чрв ген од поимените
всаубген. На обр ген са мјани
чредметите од мучнои мјз-гобуги
миси и соио миси


После поклази н.е. понеграшкост,
виршиков и средина напред мучно
не јогене мичио а не меле мбог.
а во средина одне в чрква и со
сете меле јогони а в зрва брво
каевеле чрв, а меле брво.

До зрва со ези со збвено
миче со чрва мамија — га не
са зоречиле поимито дине аслова
од поимењето.

— По зоречиле поимито — побер
пушкото врани, од еднаш евојам,
чрвна збвено со мамивре

а од зрвта срвко, на зрва
оба — мамивре — то некав зрв мучно
и мамиврето со миче, во по
после мбова мичевре (орнегво), зс
мел и зрв јогони, то мбова чрв
то га вуги чрвта миче не то зрва мучно


— На по зорчв ген — миче мачони
така во срвта (а миче е мачо во срвта)
олично мамивре миче — мичевре
и обично миче одне во срвта и мачо
со миче забвене, а миче мачо
мичеврето зрвта (оба миче миче)
обр ген.



— На гајко (Гучево) — мачо
6 м. и. миче по миче миче
мачо миче — миче миче
олично за миче миче и миче
збвене мачо и зрвта.

Една речна по Гауна, која
 скоро сепоране пава во еовни, с
 иша лавара. Сопилето по лавра
 рупинама од целото село пресе-
 лени по неколку пружа (нешто како
 дупто на суро и ковага) и ситан
 ив саво и во лавра кука и траи
 френи таси во јовеное. од
 ив мито миа во ша кука; кука за
 итесне, дупка, мого бие и др.
 Ртно во кукама кој мито оди
 ишо гоманити лаварките мито
 ввешти во дрт геври на ша кука
 иша: "Ој Јоване батаните
 итесне батаните и месарите
 итесне и мого мити-вонов
 итесне воноти миаго обзи
 миаго обзи карви кова
 Карви мого митотитиан

Крај кукама рена итесне
 по ренама кука свая
 ив сваво мого севна
 мого севна дупинаоти
 - итесне мого за итесне
 - дупка мого за итесне
 - мого мити за свая.
 А мого мито митом геври на лавра-
 ките го мого са геври митом: "Соза
 рена за кукама" - горади митом, мого
 свая во кукама митом митом в кукама
 А митом геври митом кука: "За
 гевриане, за гевриане митом гевриане
 Митом митом во кукама митом митом
 митом: "Каравинке митом митом
 митом митом митом митом



ка је бело и црвено
ка је зелено и жуто.

Боготану поздравите њаи капога
о зробога иселити:

казарниши мој есирити
тине је зелено и жуто
тине е бело и црвено:

Додека во кукама најмало мена
бејкар: . Обзе дворја мелисти

Обзе јунок поврну ела
милон до ја поврну аи
оба есен до есен

Ово црвени до црвени
зелани бело и црвени
зелани зелено и црвени
зелани бело и црвени:

А то генте мога:

" Мосернова удубо, што си истаку
удубо

Дом си оу земја микново

Дом оу небо позново

ка оу митка јодево

= Исум оу земја микново

Тине оу небо позново

тине оу митка јодево

ка епер митка јодево

Блато митка јодево: цр. зел.

Бидејте позаро, како што јаво
поно, е во елони (стар во есен)

казарниши поручек огуи до ја
црвени бани позарниши. и што


видети митка јодево, јуно
оу додека њаи:

" што ене ерети ерети

На конето јуно

Но зелено и црвени:

и јавекон знаи бело е јодево
и јуно додека јуно.



и ај по не поминиј лавотра
кудотота как са берати - зо зо ф
друштв лавотра и со по несеи глас
ја. ијати келотота:

• Леле челе лавотра

кото зрече помина

Ке не ма вавовне

Со зима ма зорувне

Со со роче ма вавовне.

Келе лавотра лавотра ките злат
со ма што лавотра на лавотра
кититке златот "ма лавотра ките" (ога
вртне на ма лавотра).

На вела среда (средата пред
Великден) - не са црковно вела.

А на следниот ден по трети
летотот са вавовне јајца со
зрвена боја, а севи ова по отв

ден са "зобаштаи" серва, протра
то мону, са зорувне - како са
вела како са протра мону ога
до тро.

— На вела среда - на вела


лутито ога в зрва - ма мону ога
кити" кититке лавотра мону кити
со зрва мону зрва.

— На вела среда - лутито мону

лутито мону кити кити кити
за следниот ден - зо лавотра.

— Велик ден - со мону како

и мону зрва, така и лавотра мону
вела.



Почина, на помина по 12^ч (кога вон

кититке лавотра) мону зрва
лутито ога в зрва и ма мону са
кититке и мону себе зрва
лутито мону.

На селаните ден са ги во близина,
а на селаните село мина студио, играње - во
село и т.н.

— На Руча спрега (втри гини во
Велик ден) не са ораме - во селаните не
са ирвинани вокој - браќоти го не
и бонен. Неко не се провајат мина-
кво провајат - за не бумесо гон и
сидане гонгови.

Сотв'лито на ол'ј ден гонго
вурени митане во село и со сурти
браќоти, и сурти и др. раб'оти и др.
(како што мисел го гонго):

Руча-рукота иадејне куло
кулана ич'отка, и т.

— Мабр'откоти во сел Велик ден итк
со викаме во сел гонго и во сел
вела гонго итк итк 7. и на
сидане не са ирвинани кола.

На 7 мрам кит'оти (иоане бранк ден,
и Стасов ден. - со гини во ~~село~~^{во селаните}
во селаните, а гини мина во селаните и
монгоиноти св. ситас.

— Зур (Зубов ден) - е во селаните,
а селаните итк не - гонго селаните
со гини во селаните и са кит'оти итк
на - колу колу итк итк.

А на вечерта са гини во селаните
итк са селаните итк итк
кој са почитане итк итк итк:
др, итк, итк итк итк итк,
некој по итк итк итк итк
итк итк.

МАКЕДОНСКИ
АРХИВ

— Во селаните во Зур-сидане
итк са гини во селаните - итк итк
итк итк итк итк итк итк
итк и селаните итк итк колу
итк, итк итк итк итк

кај сиа груп со зупрешити за
кај сиа прегрнати или брешки со
неко. Секои божина со преговори
Колочино, итн. итн, маерини, кај
морачно се итн со зупр и др.


— 1 мр - ирано ирбословни
не не со словес, а иурушине
не протисне и идеал по "зелено" во
матрије и маану јогене, итн. итн. са
лесене и др.

— Гурјов ген - б. в. - на вене
рџа сирозити обрј ген са каови
на браитије мибрино од брди
а по ирбатије од мукино регини
Истото нота на вене рџа иури
нота итн. итн. оному сиво и др.
"Дуки" - рџа првемити; збе-
кино, мибрино, од мукино а др.

и итн ноти со конманга итн
едно божина и итн итн
со божина итн итн итн

Секои нота од нота божина земна
во нештито кај и ја носат зупр
каже со мујати - со зупр и
урабана.

Секои божина од божина го.
и са земаат 2-3 камики. и
каови в зупр и се мотеле
и ноти зупр и и каови
каови.



Садојити на солени ген
иури са мибрино со иури
и му ја зупр на мибрино
- кривити и обзире за сиво
иури.

Истото така садојити
иури са зупр итн

Закарлаван - на зеленото грво
- на глати краван камен,
в уел дурети грвено јој се
околу бранити краван обр
(пресеме слично како во бу
што рони по плет - шийа)

А потоа ова пак през рур
кој + ека оги кој круциката
- која е надрена на еден год
околу грвотина и таму се
крант. На кој што се кра
другите му јатт несна.

Ако е тује:

Зрата са краван

Кот кој за ја потврине


Ој гуртеле кој

Одубека Чрну река ој гур. мј

Чрну река ивешка — и

кој минава Сингеновски ој гур. мј
те оја добам сама ситка
само меде го ме зоман:

Зата са краван ој гур. мј
Минко ја меза ој г. м. ој Чрну река
Пучиштај зайучиштај ој г. м. ој Чрну река
Крнотку кравант



За не митот ој г. м. мого туде
и гур. рурт несна. Чрну река
кој ека оги поведем. Тој могом
— На Марко ден 7. в. не са оу-

шта ченка - со мислит за
нема са гурит (из мислит)

— Еремија 14. в. На вешта

сржот еремија мито како
и по гурит ден на гат мит са
клован брота и ледина на мрота
деран дикти и гур.

уно село и предни воени ф
бурунине село. Главни школовци

На другиот ден на Шитковс-
теадни (фр косианити и царкоблен),
соопшто са оти Лапа црква
+ кр црквама св. Никола.


таму луто носот јогене-пачу
јогити и цркви и си велеоат, а кр
сока оти в црква там свешта и
са мошти на бага.

А после што то луто
со врацтаат зата в село, а нис
кримати коти оти напрез
и на врацтаат луто криват
швита от год. И штка со се
сврби са оти на среи село и
таму свираат, играат и ш. и.

— На третоци 24-ти са млади
уни са врнине свештае криве.

— На св. Кауи 3-ти са оти по
визита кај науновцие, а кр
ека оти на мпоштор св. Коуи
-от окрива крима максосо јогити
и св и фр носот аламу

Овем то през-ови се
шета некр чек штраи си от
мпоштороти и дери пачао 1890.
проноти зо мпоштороти.



— Иван ден 7-ти Сиротни
и вден на вечерта отачи
буината оти на таирати
и цркви: "На таира са си озоме
Тамрага мена, тамела
да свржати мена тамево:
и маинта ја гжати влавати

на крестите и селџаит на ва.
- Со дџит по бузница а кџ сака
дџит на маноститр 4 вонден (то е дџит
мистрисе кџ езерото во мамина
на терово. Траму миса свурти, и дџит

487.
- На Тештровден 12-VI. а Тав-
лов ден 13-VI. са дџит на мана-
ситр во с. Винаво, а кџ ержа
дџит по бузница.

- На св. Кузмит и Дејан (Мџа)
са дџит на осети во с. Чобушница

- На св. Тешка 20-VI. со дџит
во оград.

- Св. Марена 30-VI. са кџ
зуба, за веројити дџити конка
положител. Освен ова, по св. Мџ
рена са кџ саити дџити саити

свештита на протџит на кџ-
трџити и вонит: "Свџит св. Мџити
тџити панити тџити тавити."

- На Ваунден 8-VIII. са кџ саити
камен оградџити оградџити за дџити
изградџити кавитџити.

- Со дџит по бузница и по мана-
ситр во с. Трџити.

- На св. Ана 7-VIII. са дџит
во с. Манабушница

- Мџити, дџити, Мџити-
мити) - 14-25-VIII. - со 12 денџити

денџити денџити и 1 месец
во јоџити. А оџити дџити саити

поно кџити саити во бџити во
изнаити јоџити. Така ако

бџити во кџити денџити кџ-
ити ити итџити, итџити
итџити

не може времето во месецот
многу добротна на нот' ден.

— Св. Ангелина - 14 - V^m е
изготвена и еа нџи во визити.

— Св. Францеска 19 - V^m - е
нџи на мисниот во с. Гейлени.

А на Галема Ботрош 28 - V^m - е
нџи Бавато или Јонков.

— Св. Симон - 14 - IX - До
нот' ден нутито не ејаи, а нџ
како еа нџи во црква и маку
нотито носити пошките од сити

видови сешито и маку нотито
и нџи, А нџе обне, нџи есн

ва еа мџаи ео нџити нџи
е нџити за сџе - за за

изминан нџито, за нџа нџи
нџито и нџи нџе нџе сн

нџито нџити за ејаи.

Св. Крстова - са нџи како
нџити, а нџи нџито нџи.

— На нџа Ботрош 21 - IX - е
на мисниот во с. Савини.


— На Крстов ден 27 - IX - е
во црква и маку нџито: нџ

нџи, нџити, нџити нџито нџи
во нџито нџито нџито

— Св. Јон 6 - IX - е, нџито.

— Св. Петров ден - 8 - IX - е
нџити ден ео нџито нџито

нџито од нџито сџа. Со нџи
во визити.



— Св. Фруант (Болнички нџито)
4 - IX - е нџити нџито,

нџити нџито нџито ео нџито

за нџити:

— Св. Ангелина (Ангелина)

16. XII. се зрнел како гроз-
 ник и се ојил по возниста.
 — На Возбара 17. XII. се
 ојил постојано со с. Горно
 — св. Сава 18. XII. со грозгуб.
 — св. Никола-зимен 19. XII. —
 го сагнел маа дас од есано.
 со ојил по возниста и и. н.

Липјанци — брну митото
 (ано неврши) во неогрежено
 време и урнатите даса се
 црнат липјанци (са еленбаи
 јори и се зовиваат со дас) и
 црнат по сиво и црнат:

Од годане го са створити
 забрши етиа проса
 да се створити бина-нешто
 и и. н.

и и најуриваат со бога
 — бога зовмено гонс.

Литература:
 Динка Риевска 72г. ивн.
 Луца Чуканева 32г. ивн.
 Горга Чуканева 34г. ивн.

